


Тешкотијата е во тоа што Го немаме Христа: Сшарец Порфириј



Сшарец Порфириј во последниите години од својот земен живот имаше обичај да замине од манастирот каде што се оправуваше и да отиде во еден осамен предел во Евија, од страна на Егејскиот, во придрожба на двајца-стројца луѓе кои го ослужуваа, зашто беше слеп и немоќен. Таму обично осипануваше два до три дена, ретко подолго. Бидејќи немаше каде да пресије, најчесто нокти ја поминуваше во една осамена селска кайела или во некој автомобил. На лукситето што беа со него често им зборуваше за духовниот живот во Христова, а тие, од ревност и љубов, забележаа некои од тие тоуки на магнитофонска лента. На овие снимени разговори често им недосипасува почестокот или крајот, од причината што магнитофонот не им беше секогаш при рака. Едно од најубавите парчиња, сочувани на овој начин, беше издадено од манастирот на касета, со гласот на сшарец Порфириј. Овој текст е изведен од магнитофонска лента. Разговорот, содржан овде, се случи во јули 1988 год., во 3 часот наутро, во селската кайела.


Старецот: Насекаде е. Објаснете го тоа вие, јас не можам да го објаснам. Јас само ви кажувам дека каде и да помислиш на св. Антониј, еве, сега ние можеме да помислим на него овде, други да мислат на него во Тиваида, некои во Египет, некои во Ерусалим, некои на Синај, а тој во овој час е и тука и таму, и таму, и таму. Што ќе кажете?

Некој: Насекаде е, зашто е во Божествената благодат.

Старецот: Да, во духовниот свет е. А ние, иако сме христијани, ништо не знаеме, деца, ништо... ништо не знаеме за Христа.

Некој: Тоа е вистина.

Старецот: А ние, кутри, живееме и го читаме најистинитото слово и тоа е убаво. Велиме: 'убаво рече тој отец' или 'убаво го рече тоа оној отец'. Како се викашеш 'Така и така'. Убаво, убаво, сè е тоа убаво. Ама ние, сепак, остануваме во нашата негрижа, во нашата невнимателност и живееме без Христа. А Христос е нешто друго. Кога ќе му пријде Христос на човекот, кога ќе дојде во нашата душа, кога ќе му пристапи Христос на човекот, кога ќе влезе во душата, душата станува поинаква. Живее насекаде, живее во звездите, живее во духовниот свет, живее во празнината на просторот, живее во вселената, живее... Му зборуваат по телефон од Јужна Африка, од Индискиот Океан и тој зборува со нив и им кажува за нивната куќа, за нивните девојчиња, им зборува за нивното семејство, а самиот е овде. Разбирате? Вие сега ќе помислите, бидејќи ова ви го кажувам, дека јас сум нешто. Не сум ништо. Но се обидувам. И од овие работи што ви ги кажувам, малку, сосема малку како да вкусувам. Се трудам... И сакам... И љубам... Не сакам да се присилувам себе си, туку по благодат Божја многу пати ги живеам сиве овие работи без да зборувам. Не ми е допуштено. Еве, тоа што ми е допуштено го кажувам, ама не мо-



жам секогаш да кажам. Имено, животот без Христа не е живот. Проаѓа, завршува. Ако не Го гледаш Христа во сите твои дела и мисли, ти живееш без Христа. Како го рековме тоа? Сфаќате? Се сеќавам на една песна:

*со Христоа насекаде
сиррав никаде*

Ја имате чуено? Ја пеат децата, не се сеќавам понатаму. Навистина, на овој начин треба да Го гледаме Христа. Тој е наш пријател, Тој е наш брат, Тој е сè што е добро и убаво. Тој е сè, а сепак е пријател и повикува: „Ве имам како пријатели, бре, разбирате ли? Вие сте Моите браќа. Бре, Јас не сум... Јас не го држам пеколот во раката... Не ве плашам... Ве љубам. Сакам да му се радувате на животот заедно со Мене. Разбравте?” Така е со Христа. Нема тага, нема меланхолија, нема вознемиленост. Човекот ниту ги мисли, ниту, пак, се измачува со најразлични мисли и притисоци, што одвреме навреме ќе го повредат во животот. Христос е нов живот. Како да го кажам тоа? Христос е сè.

Сшарен Порфириј

Тој е радост, Тој е живот, Тој е светлина, вистинската светлина што прави човекот да се радува, да лета, да гледа сè, да ги гледа сите, да страда за сите, да сака сите да бидат со него, сите да бидат покрај Христа. Кога ќе најдеме некое богатство, или што било друго, не сакаме тоа никому да му го кажеме. А христијанинот, пак, кога ќе Го најде Христа, кога ќе Го познае Христа, кога Христос ќе се всели во неговата душичка, кога ќе Го почувствува, посакува да повика, да го каже тоа насекаде, сака да зборува за Христа, што е Христос, возљубете Го Христа и ништо не претпочитајте пред Неговата љубов. Христос е сè. Тој е извор на животот, најголемата желба, Тој е сè. Во Христа се постапува убаво. А далеку од Христа: тага, меланхолија, нервоза, грижа, сеќавање на раните во животот, на притисоците, на мачните моменти. Сите овие работи ги преживуваме во текот на животот. И одиме овде-онде, и ништо, и никаде не застануваме. Но кога ќе Го најдеме Христа, па каде и да е тоа, нека биде и пештера, седнуваме таму и се плашиме да заминеме за да не Го загубиме Христа. Прочитајте, па видете. Подвижниците кои Го познаа Христа не сакаа да заминат од пештерата, дури ни да излезат надвор за да земат воздух, туку сакаа да бидат таму каде што чувствуваа дека Христос е заедно со нив. Христос е сè. Христос е изворот на животот, на радоста. Сè. Како го разбираш ты тоа, Нико?

Некој: Тоа што го кажавте, старче, се златни зборови. Тоа е вистината. Така е, како што кажавте Вие.

Старецот: Е, да. Но треба и да живееме согласно со тоа како се нарекуваме, кога веќе велиме дека сме христијани, дека сме Христови. Сфаќате? Кога во моментите на слабост, за што и да се работи, ќе Го здогледаме Христа, веднаш го менуваме мислењето и сакаме да бидеме со Христа. Христос е нашиот пријател, Христос е нашиот брат. Тој ни зборува: „Вие сте мои пријатели. Не сакам да Ме гледате поинаку. Не сакам да Ме гледате само како Бог, како Слово Божјо, како една од личностите на Света Троица. Сакам да Ме гледате како свој, како пријател ваш, да ме прегрнете, да Ме почувствувате во вашата душа, Мене, пријателот ваш, вистинскиот извор на животот.” Тоа е, значи, вистина-

та. А сега, рековме, постои сатаната, постои пеколот, постои смртта. Сево ова постои, на вистина постои. Тоа е друга страна. Тоа е злото, тоа е темнината, сето тоа ѝ припаѓа на темнината. Човекот, пак, Христов, треба да Го возљуби Христа, а кога ќе Го возљуби Христа, тој се ослободува од гаволот, од пеколот, од смртта. Сега ќе ми речеш, *си стасал ли ѕи дошаму?* ...Не сум стасал, ама го барам тоа, го сакам тоа. И во молкот мој и секој миг се обидувам да живеам на овој начин. Не живеам. Ама, еве, се обидувам. Всушност, како да ти кажам, како да ви кажам? Не сум отишол на одредено место, односно еднаш отидов. Го видов. Сега не сум таму, но се сеќавам на него, копнеам по него, го посакувам. Еве и сега, овој момент, утре, задутре, секој момент тоа ми доаѓа и го посакувам, посакувам да одам таму, го барам. Сега не сум таму. Не знам како да ви ги објаснам овие работи. Ги разбираате ли?



Некој: Ммм...

Старецот: Еее...

Некој: Да, старче.

Старецот: Да, јас живеам внатре во тој обид. Кажете ми дека сум глупав. Кажете ми – старче, овие работи не се зборуваат; оној кој се обидува, не зборува за тоа, туку ја повикува Божествената благодат да му помогне. Е, да, ама ако некој полуѓи, тогаш зборува. Постои и лудоста...

(се моли: Господи...) Хм, ви реков...

(го менува тонот) Каде отиде?

Некој: Излезе надвор...

Старецот: Што отиде да земеш таму? Зошто го запиша ова? Ова се глупости.

Некој: Не се глупости. Ако се ова глупости, што е точно? Јас мислам, старче...

Старецот: Е сега, штом ви го зборувам ова, не сум со сите. Глупав сум што ви го зборувам ова.

Некој: Старче, 90% од христијаните или не сме христијани или остануваме само на восхит и велиме – убаво го рече тоа св. Ефрем Сирин, св. Исаак Сирин, св. Јован Лествичник, само се восхитуваме... Ништо понатаму. Нема никаков обид. Токму затоа и нè проголта цели нервозата, вознемиреноста, грижата и...

Старецот: Е, да. Но, викаш, како? Како да бидам таму додека сум овде? Проблемот е додека да дојде Христос, да заживее во тебе, а тогаш, тогаш си на секаде. Со Христа. Тешкотијата е во тоа што Го немаме Христа.

Некој: Да.

Старецот: (некои зборови не се разбираат) Да ги почувствувааме, да ги заживееме, да станат наша реалност. Пријател, брат! Како ли само го повикува тоа! И тоа колку! Каква ли длабочина се крие во тоа! Голема длабочина! Поинаку речено, тоа е храброст. Христос, Христос не го сака стравот.

Некој: Да.

Старецот: Не го сака стравот.


Некој: Да.

Старецот: Еее... Апостолите, колку просто! Не ги присилуваше, ги оставили сами... Сè до крајот, кутрите! Се исплашија, се затворија, си велеа – леле, што ни се случува? Е, но кога дојде Духот, Тој ги направи совршени.

Некој: Така е.

Старецот: Благодатта ги направи совршени. Што велиш?

Некој: Така е, старче.



од грчки: о. Igor & Marija Kalpakovski